



СЛУЖ



НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и на македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издајња и огласи 682-3-291

Среда, 22 февруари 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 9

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 1,20 (120) дина. — Аконтацијата на претплатата за 1967 година изнесува 31 (3.000) дина. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фак. 228 — Телефони: централа 50-331, 50-832, 50-833 и 51-861; Служба за претплата 51-732, Продајна служба 51-671

118.

Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), во врска со членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УВОЗОТ ВО 1967 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН

1. Во Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66) во точката 13 став 2 по зборот: „барањата“ се става записка и се додаваат зборовите: „по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.“

Во ставот 3 зборовите: „по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора,“ и записката пред нив се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 18

15 февруари 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

119.

Врз основа на членот 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕДЕЛЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗ

1. Во Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66) точката 10 се менува и гласи:

„10. Работните организации што во смисла на точката 1 од оваа одлука не се должни увозот на суровини и други репродукциони материјали да го вршат во определен однос спрема остварениот извоз на своите производи, можат да предложат увозот на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишана форма на увоз врз основа на глобал-

на девизна квота и девизен контингент да го вршат во определен однос на плаќањето на увозот спрема остварениот девизен прилив по извозот на нивните производи.

Предлог за утврдување на односот во смисла на ставот 1 од оваа точка работната организација поднесува до Сојузната стопанска комора, која тој предлог со свое мислење го доставува до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Ако предлог во смисла на ставот 2 од оваа точка поднесуваат повеќе работни организации групирани според сродноста на своите дејности, тие работни организации можат договорно да ги утврдуваат и да му ги предлагаат на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за секоја работна организација износите на девизниот прилив по извоз и износите на плаќањето по увоз, и односите што произлегуваат од тоа.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, врз основа на предлогот и мислењето од ставот 2 односно ставот 3 на оваа точка, го утврдува за секоја работна организација односот што произлегува од девизниот прилив по извоз и плаќањето по увоз, со тоа што односот на плаќањето по увоз спрема приливот по извоз за работната организација не може да биде поповолен од односот што произлегува од договорите и спогодбите што таа работна организација ги склучила со овластената банка во 1966 година.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ѝ издава потврда на работната организација за утврдениот однос од ставот 4 на оваа точка.

Врз основа на потврдата на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија од ставот 5 на оваа точка работната организација склучува со овластената банка што ќе ја одбере самата договор за плаќање на увозот во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот. Работната организација врши плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишана форма на увоз врз основа на глобална девизна квота и девизен контингент со девизите на кои има право според девизниот прилив остварен во рамките на овој договор.

Работните организации од ставот 1 на оваа точка ќе постапат во поглед начинот на поднесувањето на документацијата во согласност со прописите донесени врз основа на овластувањата од оваа одлука.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 19

15 февруари 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

120.

Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува:

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1967 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66 и 4/67) во точката 13 став 1 по зборот: „барања“ се става запирака и се додаваат зборовите: „по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.“.

Во ставот 2 зборовите: „по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора,“ и запирката пред нив се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 20
15 февруари 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

121.

Врз основа на членот 12 став 3 од Законот за сојузниот буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ШТО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА ГИ ОСТВАРУВА СО ВРШЕЊЕ НА СВОИТЕ УСЛУГИ ВО 1967 ГОДИНА

1. Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка може во 1967 година да остварува приходи од услугите што им ги врши на работните и други организации во областа на меѓународната техничка соработка.

2. Приходите што ќе ги оствари со вршењето на услугите од точката 1 на оваа одлука Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка ќе ги користи како средства за својата редовна дејност.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 21
15 февруари 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

122.

Врз основа на членот 16 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66), на предлог од Сојузниот геолошки завод, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖНИ РАБОТИ

1. Средствата за геолошко-рударски истражни работи, предвидени во разделот 38, позиција 203,

подгрупа 14-2 на сојузниот буџет за 1967 година, можат до износот од 24,5 милиони динари да се користат за намените од Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1967 година за геолошко-рударски истражни работи (во понатамошниот текст: Програмата), која е составен дел на оваа одлука.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука можат да се користат само за оние истражни работи за кои е обезбедено учество од страма на заинтересираните органи, установи и организации, во височината што им одговара на односите утврдени во Програмата.

3. Средствата на резервата од Програмата Сојузниот геолошки завод може да ги користи за непредвидени и недоволно предвидени потреби во Програмата.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 22
16 февруари 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

123.

Врз основа на членот 12 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за финансии пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Службена облека според одредбите од овој правилник се должни да носат за време на вршењето на службата работниците на царинската служба што работат во царинарниците и нивните организациони единици (царински испостави, царински реферати и лаборатории).

Член 2

Службената облека на работниците од членот 1 на овој правилник е зимска и летна.

II. СОСТАВНИ ДЕЛОВИ, КРОЈ И ВОЈА НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА

1. Зимска службена облека

Член 3

Зимската облека се состои од: шапка (за мажи), бџетка (за жени), сако, панталони односно здолниште (за жени), мантил со влошка, кошула односно блуза (за жени), кравата, џемпер, шал, кожени нараквици и чевли.

Како делови на зимска облека во смисла на ставот 1 од овој член се сметаат две кошули односно блузи (за жени), две кравати и две рала чевли.

Член 4

Деловите на зимската облека: шапка, бџетка (за жени), сако, панталони и здолниште се изработуваат од волнена камгари-ткаенина во маслинеста боја.

Мантилот е од диолен-ткаенина слична на бојата на зимската облека.

Кошулата е во светлодрап боја односно бела боја за работниците на царинската служба што работат на воздухопловни пристаништа.

Блузата (за жени) е во бела боја.

Краватата е во темнокостенлива боја.

Џемперот и шалот се во маслинеста боја.

Член 5

Зимската облека го има следниот крој, и тоа:

1) шапката — обичен марински крој, со сонцобран од пластична маса кој по работ е опшиен со кожа или свиткан за 40°. Има подбрадник од лакирана кожа или пластична маса — во бојата на сонцобранот, прицврстен со две мали копчиња;

2) баретката — обичен крој;

3) сакото — отворен крој, на еден ред со три копчиња, со соборени ревери и со разрез одзади. Се закопчува за мажите на десната а за жените — на левата страна. Широчината на околувратникот на средината од грбот изнесува 3 до 4 cm; широчината на реверите 7 до 8 cm, а отворот помеѓу реверите и околувратникот 4 до 5 cm. На сакото на боквите од секоја страна се наоѓа по еден џеб со капак во широчина од 15 до 17 cm, а на градите на левата страна е засечен џеб во широчина од 10 до 12 cm и два внатрешни џеба. Должината на сакото достигнува до половината на палецот од рака спуштена низ телото. Ракавите се едноставни, со разрез во долниот дел во широчина од 14 до 16 cm и со три копчиња. Предните страни на сакото во долниот дел имаат блага заоблена округлина. Сакото е поставено;

4) панталоните — обичен крој, без манжетни, чија средна широчина на долниот дел од ногавицата изнесува 21 до 24 cm. На панталоните се два џеба косо од страна, еден одзади со капак и еден мал отспреди за часовник. Панталоните имаат во појасот 6 до 7 гајки, зависно од обемот на појасот;

5) здолништето — обичен крој, во должина до 10 cm под коленото, со набор одзади прошиен до половина;

6) мантилот е од типот „Montgomery“, со влошка, во должина до 15 cm под коленото. Влошката е од пополни волнена ткаенина;

7) кошулата — обичен крој, со двоен мех околувратник;

8) блузата (за жени) — обичен крој;

9) краватата — обичен крој и се врзува по должината;

10) џемперот е од волна со „V“ изрез, без ракави;

11) шалот е од волна, во должина од 120 cm а во широчина 40 cm;

12) нараквиците се кожени, во браон боја

2. Летна службена облека

Член 6

Летната облека се состои од: шапка (за мажи), баретка (за жени), сако, панталони односно здолниште (за жени), кошула, односно блуза (за жени), кравата и чевли.

Како делови на летната облека во смисла на ставот 1 од овој член се сметаат две кошули односно блузи (за жени), две кравати и две рала чевли.

Член 7

Деловите на летната облека: шапка, баретка (за жени), сако, панталони и здолниште се изработуваат од тергал-ткаенина во боја слична на бојата на зимската облека.

Блузата (за жени) е во бела боја.

Краватата е во темнокостенлива боја.

Член 8

Деловите на летната облека од членот 7 на овој правилник го имаат истиот крој како и соодветните делови на зимската службена облека.

Кошулата е од типот „Montgomery“, во светлодрап боја, и се носи со или без сако. Има два џеба пришиени отстрана во височината на градите, со капак кој се закопчува со мало копче. Широчината на џебовите е 8 до 10 cm а должината 10 до 12 cm. Ракавите имаат нормална должина, тие се со еднокатни манжетни. Кошулата за работниците на царинската служба што работат на воздухопловни пристаништа е во бела боја.

III. РОКОВИ НА ТРАЕЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА

Член 9

Службената облека им се дава на работниците на царинската служба на бесплатна употреба со определен рок на траење

Член 10

Роковите на траењето за одделни делови на службената облека се следните:

1) три години — за мантил со влошка;

2) три години — за џемпер, шал и кожени нараквици;

3) две години — за други делови на зимската и летната службена облека;

4) две години — за зимски односно летни обувки.

Роковите од ставот 1 на овој член се сметаат од денот кога ќе им се враќа службената облека на работниците на царинската служба.

Во случај на отсуство на работник по кој и да е основ, рокот од ставот 1 на овој член ќе се продолжи за времето поминато на отсуство, ако отсуството траело подолго од три месеци.

Член 11

По истекот на рокот од членот 10 на овој правилник, службената облека преминува во сопственост на работникот на царинската служба на кој таа му е дадена на употреба.

IV. ОЗНАКИ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА

Член 12

На средината од челниот дел на шапката односно баретката се носи емајлирана петокрака ѕвезда во црвена боја, во големина од 2,8 cm во пречник, без основа.

Член 13

На сакото, од левата страна, на средината на горниот џеб, се става амблем. Амблемот е емајлирана метална значка која се изработува од легура CuZn 90 (томбак), во големина 2×2 cm со рабови во жолта боја. На црното поле на амблемот се наоѓа жолто обрабена елипса во бела боја, во која е натписот: „Carina“ со посебно истакнатата буква „C“ во зеленомаслинеста боја а под елипсата е со жолта боја претставена државната граница. На зеленомаслинестото поле на амблемот е испишано со жолти букви: „SFRJ“.

V. НОСЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА

Член 14

Работникот на царинската служба што ќе прими службена облека е должен во рокот на траењето да ја одржува облеката чисто и уредно.

За време на одредениот рок на траењето службената облека не смее да биде отуѓена ниту да се вршат на неа какви и да било измени во кројот, бојата или ознаките.

Член 15

Работникот на царинската служба кој не се придржува кон одредбите на овој правилник што се однесуваат до носењето и одржувањето на службената облека или кој за време на определенит рок на траењето службената облека ќе ја отуѓи или на неа ќе изврши какви и да било измени во кројот, бојата или ознаките или намерно грубо ќе ја оштети или ќе ја загуби и слично — одговара за таа дисциплински.

Во случајот од ставот 1 на овој член работникот е должен со свои лични средства да набави нова службена облека односно соодветен дел на службена облека.

Член 16

Ако на работник на царинската служба му престане работниот однос, тој е должен службената облека, на која рокот на траењето не ѝ истекол, да ја врати или да ја задржи со плаќање надоместок. Износот на надоместокот се пресметува според цената по која службената облека е набавена и според времето во кое е употребувана.

Износот на надоместокот од ставот 1 на овој член се пресметува на тој начин што набавната вредност на службената облека се дели со бројот на месеците на пропишаниот рок за траење, па добиениот износ ќе се помножи со бројот на месеците што по престанокот на работниот однос преостанале од денот на разрешувањето од должност до денот на истекот на рокот на траењето. Секој започнат месец се смета како цел месец.

Ако на работник му престане работниот однос поради здобивање со право на старосна односно инвалидска пензија или поради смрт, службената облека не се враќа ниту се плаќа надоместок за неа.

Од службената облека, која по кој и да било основ преминува во сопственост на работник, се симнуваат сите ознаки.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Службената облека според овој правилник им се доделува на работниците на царинската служба по истекот на рокот на траењето предвиден за службената облека што ја примиле според одредбите од Правилникот за службената облека на службениците на царинската служба.

Член 18

На работник на царинската служба на кој не му припаѓа службена облека според овој правилник, но таа облека му припаѓала според Правилникот за службената облека на службениците на царинската служба, а не ја примил до денот на влегувањето во сила на овој правилник, може за времето што изминало од денот кога работникот требало да добие службена облека па до денот на влегувањето во сила на овој правилник да му се исплати надоместок кој се пресметува во смисла на членот 18 став 2 од овој правилник.

Член 19

Евиденција за издавање и примање на службената облека води Управата за царини на СФРЈ.

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за службената облека на службениците на царинската служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/62 и 2/63).

Член 21

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 6-11672/1
5 ноември 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигеров, с. р.

124.

Врз основа на членот 112 став 1 и членот 146 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/66), во согласност со сојузниот секретар за труд, Сојузниот секретар за индустрија и трговија проширува

П Р А В И Л Н И К

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАКУВАЊЕ СО ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА И МИНИРАЊЕ ВО РУДАРСТВОТО

Член 1

Ракувањето со експлозивни средства и минирањето во рударството се врши според Прописите за мерките за заштита при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството, кои се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67 и се составен дел од овој правилник.

Член 2

Постојните јамски магацини, помошни склади и прирачни магацини на експлозивни средства на рударските организации мораат да се доведат во согласност со одредбите од Прописите за мерките за заштита при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството од членот 1 на овој правилник во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

По исклучок, ако не заканува поголема опасност по животот и здравјето на работниците, органот на управата надлежен за работите на рударството што дал дозвола за експлоатација може рокот од ставот 1 на овој член да го продолжи уште за една година.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за прописите за заштитните мерки при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/62) заедно со Прописите за заштитните мерки при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/64), кои се составен дел на тој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 491
26 јануари 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поаждерац, с. р.

125.

Врз основа на членот 104 став 3 и членот 103 став 6 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 56/65, 29/66, 1/67 и 7/67), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ПРЕДМЕТИ ШТО ГИ СОЧИНУВААТ ОСНОВНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Стопанските организации можат да им ги продадат или дадат во закуп на граѓани и граѓански правни лица следните предмети што ги сочинуваат нивните основни средства или средства за заедничка потрошувачка, и тоа:

1) предмети што според својата намена служат за вршење занаетчиска дејност, за земјоделско производство или за вршење други дејности со коп, според важечките прописи, во вид на занимање индивидуално можат да се занимаваат граѓани и граѓански правни лица;

2) добиток од основното стадо;

3) предмети што сочинуваат основни средства или средства за заедничка потрошувачка а кои според својата намена можат да им служат на граѓани за задоволување на нивните лични потреби или потребите на нивното домаќинство.

2. Предметите од точката 1 на оваа наредба можат да им се продадат или дадат под закуп на граѓани и граѓански правни лица на начинот и под условите што се предвидени во чл. 96 до 99 и чл. 105 и 106 на Законот за средствата на стопанските организации.

3. Одредбите од точката 1 на оваа наредба не се однесуваат на продажбата или давањето во закуп на граѓани и граѓански правни лица на земјишта, долгогодишни насади, шуми и станбени и деловни згради што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка. Продажбата или давањето во закуп на тие предмети се врши врз основа на посебен сојузен закон.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат Наредбата за условите за продавање определени видови предмети од основните средства и од средствата на заедничката потрошувачка на граѓани и на граѓански правни лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/58 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/64) и Наредбата за давање во закуп — на граѓани и на граѓански правни лица — на предмети што сочинуваат основни средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60).

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-1696/1-67

17 февруари 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

126.

Врз основа на членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), во врска со членот 89а став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 21/61, 6/62, 16/62 и 4/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ДОГОВАРААТ ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОРАКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. Со денот на почетокот на применувањето на Основниот закон за прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/67) престанува да важи Наредбата за определување на условите под кои стопанските организации можат да договараат производство и испорака на земјоделски производи со индивидуалните земјоделски производители („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63).

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-312/3

14 февруари 1967 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и
шумарство,
Душан Измениќ, с. р.

127.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за условите и начинот за користење на средствата на сојузниот буџет за 1967 година за покривање на обврските за повластено возење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врска издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВОТА ОД СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВОЗИ ВО 1967 ГОДИНА ПО ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

1. Од средствата на сојузниот буџет за 1967 година предвидени за интервенции во стопанството во разделот 17 позиција 165 до износот од 21,560.000 динари ќе се исплатува надоместок за извршените превози во внатрешниот јавен железнички, поморски, речен, воздушен и друмски патнички сообраќај — по повластиците предвидени:

1) со Законот за престанок на важењето на Одлуката за лицата што имаат право на повластица во возењето при користењето на годишниот одмор и на Одлуката за определување повластици во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65), и тоа за:

а) пратениците на Сојузната скупштина,

б) народните херои,

в) носителите на ордените: Караѓорѓева звезда со мечеви, Бел орел со мечеви и Златна медалја на Обидик,

г) носителите на „Партизанска споменица 1941“,

д) воените од војните и мирновремените воени инвалиди,

f) слепите лица;

2) со Законот за престанок на важењето на Законот за повластиците во патничкиот сообраќај за младина и децата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1.67), и тоа за:

а) училишни и научни екскурзии на ученици и студенти,

б) колективни патувања на пионери,

в) патувања на младина и деца кога во групи се упатуваат во закрепувалишта, летувалишта, одморалишта или на логорување,

г) групни патувања на членови на Феријалниот сојуз на Југославија и на членови на Сојузот на извидниците на Југославија, и тоа кога патуваат во група од најмалку 5 лица.

2. Надоместокот за извршените повластени превози во 1967 година (во вкраткиот текст: надоместокот) сообраќајните стопански организации што вршат превоз на патници во јавниот сообраќај можат да го остваруваат од средствата на сојузниот буџет за 1967 година само за превози извршени на релациите односно линиите предвидени во редот на возењето и по однапред утврдените редовни цени на превозот.

3. Надоместокот го остваруваат сообраќајните стопански организации со поднесување барање по истекот на месецот во кој се извршени повластените превози.

Барањето за исплата на надоместокот сообраќајната стопанска организација го поднесува до организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка. Кон барањето за исплата на надоместокот мора да се приложи преглед на извршените повластени превози со пресметка, составен на начинот определен со оваа наредба.

4. Исплатите по барањата за исплата на надоместокот поднесени според точката 3 од оваа наредба, ги врши организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се води сметката што треба да се товари со исплатените износи на надоместокот.

5. Пресметувањето на надоместокот се врши врз основа на издадените возни исправи за повластено возење.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, за железничките транспортни претпријатија пресметувањето на надоместокот се врши:

1) во паушални износи утврдени со посебна споредба според точката 2 став 2 на Одлуката за условите и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за 1967 година за покривање на обврските за повластено возење — за повластените (бесплатни) патувања на пратениците на Сојузната скупштина извршени од 1 јануари до 31 декември 1967 година;

2) во износи пресметани врз основа на податоците од благајничките евиденции на железничките станици и патничките агенции за издадените возни билети за повластено возење, и тоа:

а) за повластените групни патувања на младина и деца извршени од 1 јануари до 31 март 1967 година;

б) за другите повластени патувања извршени од 1 јануари до 31 декември 1967 година.

Железнички сообраќај

6. За исплата на надоместокот на железничките транспортни претпријатија Заедницата на Југословенските железници поднесува за сите претпријатија заедничко барање, кон кое прилага збирни прегледи и рекапитулација според обрасците бр. 1 до 6.

7. Збирните прегледи се составуваат според категоријата на корисниците на повластицата и видот на повластицата, и тоа:

1) за бесплатниот превоз на пратениците на Сојузната скупштина — на образецот бр. 1 Збирен преглед бр. 1, во кој се назначуваат категоријата на корисниците на повластицата, вкупниот број на

корисниците на повластицата, проценетиот број на патувањата за 1967 година, проценетиот просечен превозен пат, височината на редовната возна цена за едно патување на проценетиот просечен превозен пат и вкупниот износ на надоместокот за проценетиот број на патувањата (годишно и месечно), како и спогодбата за проценување;

2) за бесплатниот превоз на народните херои, носителите на орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, орденот Бел орел со мечеви и Златна медалја на Обилиќ, носителите на „Партизанска споменица 1941“, воените од војните и мирновремените воени инвалиди и нивните придружници и придружниците на слепи лица — на образецот бр. 2 Збирен преглед бр. 2, во кој се назначуваат категориите на корисниците на повластицата, вкупниот број на превозените корисници на бесплатен превоз и вкупниот износ на редовната возна цена за извршениот бесплатен превоз и се потврдува дека збирниот преглед е составен врз основа на податоците од благајничките евиденции на железничките станици и патничките агенции за издадените возни билети за повластен превоз;

3) за поединечните превози по повластиците од 75% од редовната цена на превозот за сите категоријни корисници, освен младина и децата — на образецот бр. 3 Збирен преглед бр. 3, во кој се назначуваат категоријата на корисниците на повластицата, вкупниот број на превозените корисници на повластено возење, вкупниот износ на редовните возни цени, вкупниот наплатен износ по возните билети и вкупниот износ на надоместокот и се потврдува дека збирниот преглед е составен врз основа на податоците од благајничките евиденции на железничките станици и патничките агенции за издадените возни билети за повластен превоз;

4) за бесплатниот превоз на ортопедски колички и други ортопедски помагала на воените од војните и мирновремените воени инвалиди и на посмртни останки на лица што ѝ припаѓаат на таа категорија корисници на повластица — на образецот бр. 4 Збирен преглед бр. 4, во кој се назначуваат предметот на превозот, вкупниот број на превозените патници и вкупните износи на редовната возарина и се потврдува дека збирниот преглед е составен врз основа на податоците од станичните сметковни евиденции и превозните исправи;

5) за групните повластени патувања на младина и деца (точка 1 под 2) со повластица од 75% од редовната цена на превозот — на образецот бр. 5 Збирен преглед бр. 5, во кој се назначуваат категоријата на корисниците на повластицата, вкупниот број на превозените корисници на повластицата, вкупниот износ на редовната возна цена, вкупниот наплатен износ за извршениот превоз по повластицата и вкупниот износ на надоместокот и се потврдува дека збирниот преглед е составен врз основа на податоците од благајничките евиденции на железничките станици и патничките агенции за издадените возни билети за повластен превоз.

Врз основа на збирните прегледи од ставот 1 на оваа точка се составува Рекапитулација на збирните прегледи на образецот бр. 6.

Поморски, речен и друмски сообраќај

8. Сообраќајните стопански организации на поморскиот, речниот и друмскиот сообраќај ги поднесуваат непосредно своите барања за исплата на надоместокот. Кон барањето за исплата на надоместокот сообраќајната стопанска организација е должна да приложи списоци на извршените повластени превози според видовите на повластицата, и тоа: список на извршените бесплатни превози на сите категории корисници на повластено возење, список на извршените превози на сите категории корисници на повластено возење со повластица од 75% од редовната цена на превозот, список на извршените бесплатни превози на ортопедски колички и други ортопедски помагала на воени од војните и мирновремените воени инвалиди и на посмртни останки на лица што ѝ припаѓаат на таа категорија корисници

на превозот, список на извршените превози на младина и деца при групно патување со повластица од 75% од редовната цена на превозот, како и рекапитулација на податоците од списоците.

9. Списоците наведени во точката 8 на оваа наредба треба да ги содржат следните податоци: назив на сообраќајната стопанска организација, број на возната исправа на корисникот на повластицата, релација на извршениот превоз, износ наплатен на име возна цена, износ на редовната возна цена и износ што се бара на име надоместок.

На крајот на секој список треба да се назначи вкупниот број на превезените корисници на повластицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, вкупниот износ по редовната возна цена и вкупниот износ што се бара на име надоместок.

Врз основа на списоците се составува Рекапитулација на списоците на повластените превози на образецот бр. 7

Воздушен сообраќај

10. Сообраќајните стопански организации на воздушниот сообраќај ги поднесуваат непосредно своите барања за исплата на надоместокот. Кон барањето за исплата на надоместокот сообраќајната стопанска организација на воздушниот сообраќај е должна да приложи списоци на извршените повластени превози според видовите на повластиците, и тоа: список на извршените бесплатни превози, список на извршените превози со повластица од 50% и рекапитулација на податоците од списоците.

11. Списоците наведени во точката 10 на оваа наредба треба да ги содржат следните податоци: назив на сообраќајната стопанска организација, број на возната исправа на корисникот на повластицата, име и презиме на корисникот на повластицата, релација на патувањето, износ наплатен на име возна цена, износ на редовната возна цена и износ што се бара на име надоместок.

На крајот на секој список треба да се назначи вкупниот број на превезените корисници на повластицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, вкупниот износ по редовната возна цена и вкупниот износ што се бара на име надоместок.

Врз основа на списоците се составува Рекапитулација на списоците на повластените превози на образецот бр. 8.

12. Службата на општественото книговодство ги прегледува барањата за исплата на надоместокот и пресметките, и кога ќе утврди дека пресметката е исправна а барањето за исплата на надоместокот основано, го одобрува износот на надоместокот во корист на жиро-сметката на подносителот на барањето, на товар на сметката бр. 603-638/81 — Надоместок на сообраќајните претпријатија во 1967 година (70).

13. Службата на општественото книговодство води евиденција за извршените исплати на надоместокот — по гранките на сообраќајот.

Службата на општественото книговодство го известува Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски до 10-тиот ден во месецот за износите на извршените исплати на надоместокот во претходниот месец — по гранките на сообраќајот.

14. Лицата наведени во точката 1 на оваа наредба што според посебни прописи имаат право на повластен превоз во патничкиот сообраќај, ја користат повластицата врз основа на посебни исправи, и тоа:

1) пратениците на Сојузната скупштина — врз основа на пратеничката легитимација;

2) народните херои — врз основа на легитимацијата за повластено возење на носител на Орденот на народен херој, што ја издава железничкото транспортно претпријатие, со важење за сите гранки на сообраќајот;

3) носителите на орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, орденот Бел орел со мечеви и Златна медалја на Обилиќ — врз основа на легитимацијата

за бесплатно возење на носител на орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, орденот Бел орел со мечеви односно Златна медалја на Обилиќ, што ја издава железничкото транспортно претпријатие, со важење за сите гранки на сообраќајот, освен воздушниот;

4) носителите на „Партизанска споменица 1941“, — врз основа на легитимацијата за повластено возење на носител на „Партизанска споменица 1941“, што ја издава Заедницата на Југословенските железници со важење за сите гранки на сообраќајот;

5) воените од војните и мирновремените воени инвалиди и други лица што од тој основ го остваруваат правото на повластено возење (членови на семејството — уживатели на семејна инвалиднина, придружници на инвалиди) — врз основа на исправата предвидена со Правилникот за остварување на правото на воените инвалиди од војните на бесплатно и повластено возење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/64 и 52/66), што ја издал општинскиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита, и тоа:

а) книшката за повластено возење на воен инвалид (за приватни патувања);

б) објавата за бесплатно возење на корисник на инвалидски права (за патувања заради остварување или користење на инвалидските права на инвалидот и уживателот на семејна инвалиднина и за придружникот на инвалидот);

в) објавата за бесплатен превоз на ортопедски колички и други ортопедски помагала;

г) објавата за бесплатен превоз на посмртни останки на воен инвалид;

д) објавата за повластено возење на уживател на семејна инвалиднина;

6) слепите лица — врз основа на книшката за повластено возење, што ја издал републичкиот или покраинскиот одбор на Сојузот на слепите на Југославија, а придружниците на слепи лица — врз основа на објавата за бесплатен превоз, што ја издала основната организација на Сојузот на слепите на Југославија на посебен образец;

7) младина и децата, и тоа:

а) за училишни и научни екскурзии на ученици и студенти во група од најмалку десет ученици односно студенти — врз основа на потврда од училиштето што ја организирано екскурзијата и список на учесниците во екскурзијата;

б) за колективни патувања на пионери и групни патувања на младина и деца, кога се упатуваат во закрепувалишта, летувалишта, одморалишта или на логорусење колективно односно во група од најмалку десет пионери, младинци односно деца — врз основа на потврда од младинската (пионерската) организација и список на учесниците во патувањето;

в) за групни патувања од најмалку пет членови на Феријалниот сојуз на Југославија или Сојузот на извидниците на Југославија — врз основа на потврда од основната односно друга организација на Феријалниот сојуз на Југославија или Сојузот на извидниците на Југославија, што го организира патувањето и список на учесниците во патувањето.

15. Според одредбите од оваа наредба се врши исплатување на надоместокот за повластените патувања од точката 1 под 1 на оваа наредба извршени од 1 јануари до 31 декември 1967 година и за повластените патувања од точката 1 под 2 на оваа наредба извршени од 1 јануари до 31 март 1967 година.

16. Обрасците бр. 1 до 8 се напечатени кон оваа наредба и се нејзин составен дел.

17. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 221/67-6

10 февруари 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Миљан Неорички, с. д.

ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ
ЖЕЛЕЗНИЦИ
КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ

Образец бр. 1
Гранка на сообраќајот: железнички сообраќај

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БР. 1
ЗА МЕСЕЦ _____ 1967 ГОДИНА

за извршените бесплатни превози на пратеници на Сојузната скупштина кои право на бесплатно возење имаат врз Основа на сојузните прописи наведени во точката 1 под 1 под а) на Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67)

Категорија на корисниците на повластицата	Вкупен број на корисниците на повластицата	Процент број на патувањата за 1967 година	Процент просечен превозен пат	Височина на редовната возна цена за едно патување на процентниот просечен превозен пат во динари	Вкупен износ на надоместокот за процентниот број на патувањата во динари Годишно месечно
---	--	---	-------------------------------	--	---

Пратеници на Сојузната скупштина

и со букви Динари: _____

Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците утврдени спогодбено од страна на сојузниот секретар за сообраќај и врски, сојузниот секретар за финансии и Заедницата на Југословенските железници, тврдат:

На _____ 1967 година
Белград

Одговорен службеник
на сметководствената
служба,

Генерален директор
на Заедницата на Југословенските
железници,

ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ
ЖЕЛЕЗНИЦИ
КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ

Образец бр. 2
Гранка на сообраќајот: железнички сообраќај

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БР. 2
ЗА МЕСЕЦ _____ 1967 ГОДИНА

за извршените бесплатни превози на лица кои право на бесплатно возење имаат врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 под 1 под б), в), г) и д) на Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67)

Категорија на корисниците на повластицата	Вкупен број на превезените корисници на бесплатен превоз	Вкупен износ на редовната возна цена за извршениот бесплатен превоз во динари
---	--	---

Народни херои, носители на ордени, носители на „Партизанска споменица 1941“, воени од војните и мирновремени воени инвалиди и нивни придружници, придружници на слепи лица

и со букви Динари: _____

Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците на благајничките евиденции на железничките станици и патничките агенции за месец _____ 1967 година, тврдат:

На _____ 1967 година
Белград

Одговорен службеник
на сметководствената
служба,

Генерален директор
на Заедницата на Југословенските
железници,

ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ
ЖЕЛЕЗНИЦИ
КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ

Образец бр. 3

Гранка на сообраќајот: железнички сообраќај

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БР. 3
ЗА МЕСЕЦ _____ 1967 ГОДИНА

за извршениот повластен превоз на лица кои право на повластица во возење од 75% од редовната возна цена имаат врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 под 1 под б), г), д) и ф) од Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67)

Категорија на корисниците на повластицата	Вкупен број на превезените корисници на повластено возење	Вкупно износот на редовните возни цени	Вкупно наплатениот износ според возните билети	Вкупен износ на надоместокот
				в о д и н а р и

Народни херои, носители на „Партизанска споменица 1941“, инвалиди (лични и семејни), слепи лица

и со букви Динари: _____

Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците на благајничките евиденции на железничките станици и патничките агенции за месец _____ 1967 година, тврдат:

На _____ 1967 година
Белград

Одговорен службеник
на сметководствената
служба,

Генерален директор
на Заедницата на Југословенските
железници,

ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ
ЖЕЛЕЗНИЦИ
КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ

Образец бр. 4

Гранка на сообраќајот: железнички сообраќај

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БР. 4
ЗА МЕСЕЦ _____ 1967 ГОДИНА

за извршените бесплатни превози на ортопедски колички и други ортопедски помагала на воени од војните и мирновремени воени инвалиди и посмртни останки на лица што ѝ припаѓаат на таа категорија корисници на повластици врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 под 1 под д) од Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67)

Предмет на превозот	Вкупен број на превезените пратки	Вкупен износ на редовната возарина кој се бара на име надоместок за извршен превоз
		в о д и н а р и

Ортопедски колички и други ортопедски помагала

Посмртни останки на воени од војните и мирновремени воени инвалиди

Вкупно:

и со букви Динари: _____

Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците на станичните сметковни евиденции за месец _____ 1967 година, тврдат:

На _____ 1967 година
Белград

Одговорен службеник
на сметководствената
служба,

Генерален директор
на Заедницата на Југословенските
железници,

ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ
ЖЕЛЕЗНИЦИ
КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ

Образец бр. 5

Гранка на сообраќајот: железнички сообраќај

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БР. 5
ЗА МЕСЕЦ _____ 1967 ГОДИНА

за извршените повластени превози на групи младиња и деца, кои право на повластица од 75% од редовната возна цена имаат врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 под 2 под а), б), в) и г) од Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластите во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67)

Категорија на корисниците на повластицата	Вкупен број на превозните корисници на повластицата	Вкупен износ на редовната возна цена	Вкупен наплатен износ за извршениот превоз по повластицата	Вкупен износ за надоместок	в о д и н а р и				

Училишни и научни екскурзии на ученици и студенти, колективни патувања на пионери, групни патувања на младиња и деца упатени во летувалишта и сл., групни патувања на членови на Феријалниот сојуз на Југославија и на Сојузот на извидниците на Југославија

и со букви Динари: _____

Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците на благајничките евиденции на железничките станици и патничките агенции за месец _____ 1967 година, тврдат:

На _____ 1967 година
Белград

Одговорен службеник
на сметководствената
служба,

Генерален директор
на Заедницата на Југословенските
железници,

ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ
ЖЕЛЕЗНИЦИ
КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ

Образец бр. 6

Гранка на сообраќајот: железнички сообраќај

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ЗБИРНИТЕ ПРЕГЛЕДИ
ЗА МЕСЕЦ _____ 1967 ГОДИНА

за извршените повластени превози наведени во збирните прегледи бр. 1 до 5 по повластите врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 од Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластите во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67)

Број на збирниот преглед	Вкупен износ на редовната возна цена	Вкупно наплатен износ на возната цена	Вкупен износ на надоместокот	в о д и н а р и				

Збирен преглед бр. 1
Збирен преглед бр. 2
Збирен преглед бр. 3
Збирен преглед бр. 4
Збирен преглед бр. 5

Вкупно: _____

и со букви Динари: _____

Дека податоците врз основа на кои е составена рекапитулацијата на збирните прегледи во целост им одговараат на податоците од збирните прегледи бр. 1 до 5 за месец _____ 1967 година, тврдат:

На _____ 1967 година
Белград

Одговорен службеник
на сметководствената
служба,

Генерален директор
на Заедницата на Југословенските
железници,

Образец бр. 7

(Назив на претпријатието)

Гранка на сообраќајот: _____
(Поморски, речен и езерски, друмски сообраќај)РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА СПИСОЦИТЕ НА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРЕВОЗИ
ЗА МЕСЕЦ _____ 1967 ГОДИНА

за извршените бесплатни превози и превози по повластиците од 75% од редовната возна цена од сите категории корисници на повластено возење, и за извршените бесплатни превози на ортопедски колички и други ортопедски помагала на воени од војните и мирновремени воени инвалиди и на посмртни останки на лица што ѝ припаѓаат на таа категорија корисници на повластица, врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 од Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67)

Назив на списокот	Вкупен број на превезените корисници на повластицата	Вкупен износ наплатен на име превоз	Вкупен износ на редовната возна цена	Вкупен износ на надоместокот
в о д и н а р и				

Список на бесплатните превози

Список на поединечните превози со повластица од 75%

Список на бесплатните превози на ортопедски помагала и посмртни останки на воени од војните и мирновремени воени инвалиди

Список на превозите на групи младиња и деца со повластица од 75%

Вкупно:

и со букви Динари: _____

Дека списоците на бесплатните превози и списоците на превозите со повластица и оваа рекапитулација се составени врз основа на податоците од односната сметковна (книговодствена) евиденција, тврдат:

На _____ 1967 година
(Место)Одговорен службеник
на сметководствената
служба,

Директор на претпријатието,

Образец бр. 8

(Назив на претпријатието)

Гранка на сообраќајот: Воздушен сообраќај

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА СПИСОЦИТЕ НА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРЕВОЗИ
ЗА МЕСЕЦ _____ 1967 ГОДИНА

за извршените повластени превози на лица кои право на повластено возење имаат врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 под б), г), д) и ф) на Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67)

Назив на списокот	Вкупен број на превезените корисници на повластицата	Вкупен износ наплатен на име превоз	Вкупен износ на редовната возна цена	Вкупен износ на надоместокот
в о д и н а р и				

Список на бесплатните превози

Список на превозите со повластица од 50%

Вкупно:

и со букви Динари: _____

Дека списоците на бесплатните превози и превозите со повластица и оваа рекапитулација се составени врз основа на податоците од односната сметковна (книговодствена) евиденција, тврдат:

На _____ 1967 година
(Место)Одговорен службеник
на сметководствената
служба,

Директор на претпријатието,

123.

Врз основа на точката 6 став 2 од Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А**ЗА ВРАЌАЊЕ ДЕЛ НА ПОСЕБНИОТ КРЕДИТ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Деловните банки што користат посебен кредит од точката 6 став 1 на Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање, се должни да ѝ вратат на Народната банка на Југославија дел од тој кредит во височина од 12% од состојбата на долгот по тој кредит на 28 февруари 1967 година.

2. Делот на кредитот утврден во смисла на точката 1 од оваа одлука, банките се должни да ѝ го вратат на Народната банка на Југославија според следната динамика:

- 1) до 20 март 1967 година — најмалку 33%;
- 2) до 20 мај 1967 година — најмалку 33%;
- 3) до 20 јуни 1967 година — остатокот.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

О бр. 21
17 февруари 1967 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
др **Никола Миљаниќ**, с. р.

129.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВОДОВДНИ И САНИТАРНИ АРМАТУРИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Водоводни и санитарни арматури со работен притисок до 10 kp/cm^2 . Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS M.C5.011

Санитарна арматура. Стоечка батерија со подвижен испуст. Главни надворешни мери и приклучни мери — — — — — JUS M.C5.804

Санитарна арматура. Стоечка батерија со споени вентили и со подвижен испуст. Главни надворешни мери и приклучни мери — — — — — JUS M.C5.810

Санитарна арматура. Сифон за мижалник. Главни надворешни мери и приклучни мери — — — — — JUS M.C5.810

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 27-862/1
10 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

130.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАКЛА ЗА СВЕТИЛКИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Стакла за светилки
Мери на стакло и прстенест носач — — — — — JUS N.L5.132

Мери на отворите на стакла без врат и нивни носачи — — — — — JUS N.L5.133

Мери на испустот за потпирка — — — — — JUS N.L5.134

Мери на свитканиот врат на стакло и фаќалка на светилка — — — — — JUS N.L5.135

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година.

Бр. 15-861/1
10 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

131.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ СИЈАЛИЦИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Гранично мерило за проверка на воспоставувањето на контакт за сијалици со подножје Е 14. Главни мери — — — — — JUS N.L1.075

Гранично мерило за проверка на заштитата од случаен допир за сијалици со подножје Е 14. Главни мери — — — — — JUS N.L1.080

Сијалици за општа употреба:

Сијалици во форма на топка.	
Главни мери и карактеристики — —	JUS N.L1.202
Сијалици во форма на свеќа.	
Главни мери и карактеристики — —	JUS N.L1.203
Подножја за сијалици:	
Подножја S 7. Главни мери — —	JUS N.L1.210
Подножја S 8,5. Главни мери — —	JUS N.L1.211
Минијатурни сијалици:	
Сијалици за осветлување скали.	
Главни мери и карактеристики — —	JUS N.L2.511
Сијалици за батериски светилки.	
Главни мери и карактеристики — —	JUS N.L2.520
Сијалици за велосипеди. Главни мери и карактеристики — — — —	JUS N.L2.530
Глева стартер за флуоресцентни лампки:	
Технички услови — — — —	JUS N.L4.030
Гранични мерила — — — —	JUS N.L4.032
Светилки за сијалици со вжарено влакно. Технички услови и испитувања — — — — —	JUS N.L5.110
Светилки за сијалици со вжарено влакно:	
Светилки за бесење. Дополнителни технички услови — — — —	JUS N.L5.111
Светилки за впуштено вградување. Дополнителни технички услови —	JUS N.L5.112
Светилки со подножје. Дополнителни технички услови — — — —	JUS N.L5.113
Рачни светилки. Дополнителни технички услови — — — —	JUS N.L5.114
Декоративни светилки. Дополнителни технички услови — — — —	JUS N.L5.115

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 16-859/1

10 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

132.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува:

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОПШТИ И ОСНОВНИ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Стандардни фреквенции — —	JUS N.A.2.201
Утврдување отпорот на изолацијата на цврстите изолациони материјали — — — — —	JUS N.A.5.013
Проверување механичките отпорности спрема удири. Испитен чекан	JUS N.A.5.044

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 15-864/1

10 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

133.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЛОСЕЧЕН ПРИБОР НА ГОРНИ СТРОЈ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Колосечен прибор на горни строј:	
Тирфони со рамна належна површина за шини над 20 кр/м — —	JUS P.B1.120
Ребрести подложни плочички тип 45-0 и 49-0 — — — — —	JUS P.B1.150
Ребрести подложни плочички тип 45-1 и 49-1 — — — — —	JUS P.B1.151
Обична подложна плочичка тип 22-4 — — — — —	JUS P.B1.154
Обична подложна плочичка тип 22-5 — — — — —	JUS P.B1.155
Обични подложни плочички тип 35-6, 45-6 и 49/6 — — — — —	JUS P.B1.156
Ребрести подложни плочички тип 45-9 и 49-9 — — — — —	JUS P.B1.159
Шински бруке. Технички услови за изработка и испорака — — —	JUS P.B1.909
Сврзнички, подложки и прицврстени плочички. Технички услови за изработка и испорака — — — —	JUS P.B1.910
Тирфони. Технички услови за изработка и испорака — — — — —	JUS P.B1.911

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Железнички горни строј: Сврзачки, подложни и прицврстени плочички — Технички прописи за изработка и испорака — — — — —

JUS P.B1.910

Железнички горни строј: Тирфони и шински бруке — Технички прописи за изработка и испорака — — —

JUS P.B1.911

донесени со Решението за југословенските стандарди за железнички шини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/56);

Гирфони со рамна належна површина за шини над 20 kр/т — — — — — JUS P.B1.120
донесен со Решението за југословенските стандарди за ситен колосечен прибор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58);

Колосечен прибор на горниот строј. Ребреста подложна плочичка тип 45-0 — — — — — JUS P.B1.150

Колосечен прибор на горниот строј. Ребреста подложна плочичка тип 45-1 — — — — — JUS P.B1.151

Колосечен прибор на горниот строј. Обична подложна плочичка тип 22-0 — — — — — JUS P.B1.154

Колосечен прибор на горниот строј. Обична подложна плочичка тип 22-1 — — — — — JUS P.B1.155

Колосечен прибор на горниот строј. Обични подложни плочички тип 35-01 и 45-0 — — — — — JUS P.B1.156

донесени со Решението за југословенските стандарди за колосечен прибор на горниот строј („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/58).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1968 година.

Бр. 21-040/1
6 февруари 1967 година
Београд

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ с. р.

Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Влечнички уреди за двоескени железнички коли за колосек 1435 мм. Кука на влечникот — — — — — JUS P.F4.051

Влечнички уреди за двоескени железнички коли за колосек 1435 мм. Влечник — — — — — JUS P.F4.052

Влечнички уреди за двоескени железнички коли за колосек 1435 мм. Влечничка влошка — — — — — JUS P.F4.053

Влечнички уреди за двоескени железнички коли за колосек 1435 мм. Спојка — — — — — JUS P.F4.054

донесени со Решението за југословенските стандарди за влечнички уреди за железнички коли („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/59).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1968 година.

Бр. 21-641/1
6 февруари 1967 година
Београд

Директор на
Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

134.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/80 и 30/82), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КВАЧИЛА И ТЕГЛЕНИЦИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Квачила за железнички возила за колосек 1435 mm:

Диспозиција — — — — — JUS P.F4.021

Вретено — — — — — JUS P.F4.022

Стремен — — — — — JUS P.F4.023

Навртги — — — — — JUS P.F4.024

Рачка — — — — — JUS P.F4.025

Закачалки — — — — — JUS P.F4.026

Потпирка за рачка на вретено. Сворник за рачка — — — — — JUS P.F4.027

Прстен за сворник на квачило. Прстен за сворник на рачка — — — — — JUS P.F4.028

Тегленик за железнички возила за колосек 1435 mm. Кукачка за тегленик со глава — — — — — JUS P.F4.051

Продолжен тегленик за железнички коли, за колосек 1435 mm:

Тегленица — — — — — JUS P.F4.052

Среден продолжеток на тегленица JUS P.F4.053

Школка за спојница на тегленица JUS P.F4.054

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на

135.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/80 и 30/82), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН МАТЕРИЈАЛ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Кабелски прибор:

Капаци за спојници. Главни мери JUS N.F4.040

Опфатници за спојници и главни мери — — — — — JUS N.F4.042

Бајонет — подножја В 22. Главни мери — — — — — JUS N.L1.120

Подножја за спојници. Подножје G 13 со два чепа.

Главни мери — — — — — JUS N.L4.055

Гранично мерило „оди“ и „не оди“ за подножје G 13 со два чепа. Главни мери — — — — — JUS N.L4.056

Гранично мерило „оди“ за подножје G 13 со два чепа, на готови цевки. Главни мери — — — — — JUS N.L4.057

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Бајонет на подножје В 22 — — JUS N.L1.120 донесен со Решението за југословенските стандарди за сијалици за општа употреба и за сијалични подножја („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55);

Подножја со два клина G 13 — JUS N.L4.055

Гранично мерило „оди“ и „не оди“ за подножја со два клина, средна G 13 (не се применува на готови сијалици) JUS N.L4.056

Гранично мерило „оди“ за подножја со два клина, средна G 13 на готови сијалици — — — — — JUS N.L4.057 донесени со Решението за југословенските стандарди за цевни флуоресцентни сијалици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/56);

Кабелски прибор

Капацита за оклопи на спојници JUS N.F4.040

Кабелски прибор

Опфатници за спојници — — JUS N.F4.042 донесени со Решението за југословенските стандарди за спојници за енергетски кабли до 10 kV („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/62).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1968 година.

Бр. 16-863/1
10 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

136.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ШУМАРСТВОТО И ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во Решението за југословенските стандарди од областа на шумарството и дрвната индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/59) по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4. Југословенскиот стандард Трупци. Трупци за фурнир Ф. Ореови — JUS D.B4.030 од точката 1 на ова решение престанува да биде задолжителен на 1 март 1967 година, од кој ден се применува како незадолжителен.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-858/1
10 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

137.

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1. Во Решението за именување членови на општинските изборни комисиии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/67) во точката 1 оддел VI став 13 alineите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

„за претседател Звонимир Штајнер, претседател на Окружниот суд во Нови Сад, а за заменик Јован Милиќ, судија на Окружниот суд во Нови Сад; за секретар Бела Пинтер, судија за прекршоци на Собранието на општина Нови Сад, а за заменик Драгутин Гурчиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Нови Сад;

за член Јован Черевидиќ, референт во Транспортно претпријатие „Војводина“, Нови Сад, а за заменик Мирјана Урошевиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Нови Сад.“

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 111
13 февруари 1967 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р.

138.

Врз основа на членот 131 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), а на предлог од Државниот секретаријат за народна одбрана, Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ ВО ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ И ВОЕНИТЕ УСТАНОВИ

1. Во Решението за именување членови на Посебната изборна комисија за раководење со определени работи во врска со спроведувањето на изборите во воените единици и воените установи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/65) во точката 1 одредбите под 2 и 3 се менуваат и гласат:

„2) за член Брковиќ Бранко, пешадиски полковник во Државниот секретаријат за народна одбрана;

3) за член Петровиќ Душан, полковник на Правната служба во Државниот секретаријат за народна одбрана.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 112
13 февруари 1967 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р.

139.

Врз основа на членот 139 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ЛИЦАТА ШТО СЕ НАОЃААТ НА ОТСЛУЖИВАЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК ОДНОСНО НА ВОЕНА ВЕЖБА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА НА ПОМОРСКИТЕ И РЕЧНИТЕ БРОДОВИ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот рок односно на воена вежба, како и членовите на посада на поморските и речните бродови на трговската морнарица, што на денот на изборите се наоѓаат надвор од територијалните води на Југославија, ќе гласаат на изборите за пратеници за Сојузниот собор на Сојузната скупштина што се избираат во изборните единици определени со Одлуката за распишување избори на пратеници за Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67) — на 19 април 1987 година.

2. За непосредното спроведување на ова решение ќе се грижи Посебната изборна комисија за раководење со определени работи во врска со спроведувањето на изборите во воените единици и воените установи, односно општинската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа седиштето на работната организација на која ѝ припаѓа бродот што на денот на изборите се наоѓа надвор од територијалните води на Југославија.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 113
16 февруари 1987 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,
Бошко Кециан, с. р.

Претседател,
Тихомир Јаниќ, с. р.

140.

Врз основа на членот 19 ст. 3 и 4 од Основниот закон за единствените стопански комори и деловната соработка во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60, 16/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65), Сојузната стопанска комора донесува

ПОСЕБНИ УЗАНСИ

ЗА ПРОМЕТОТ НА БЛОКОВИ И ПЛОЧИ ОД КАМЕН, МЕРМЕР И ГРАНИТ

I. Општи одредби

1

За прометот на блокови и плочи од камен, мермер и гранит (во понатамошниот текст: блокови и плочи) важат овие посебни узанси, како и Општите узанси за прометот со стоки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/54), ако странките се согласиле за нивната примена.

Се смета дека странките се согласиле за примена на овие узанси по работите во кои за случај на спор е надлежен стопански суд, ако од договорот не произлегува дека ја исклучиле нивната примена.

Овие посебни узанси не ја исклучуваат примената на важечките југословенски стандарди во случаите во кои се применуваат тие.

2

Под називот блокови се подразбираат, според овие узанси, правилно обликувани, паралелопипеди

на суровински производ, со шест грубо обработени површини, во дебелина поголема од 30 cm. Блоквите служат и како основен материјал за добивање плочи.

Под називот плочи се подразбираат, според овие узанси, правоаголни производи добиени со режење блокови, правилно обликувани, во дебелина до најмногу 30 cm.

II. Количини

3

Блоквите се продаваат по кубен метар (m^3), а плочите по квадратен метар (m^2), со посебна назнака на дебелината на плочата. Најмала набавна и продавна количина во трговијата на големо за блокови е $5 m^3$, а за плочи $10 m^2$.

III. Потекло, боја и комерцијален назив

4

При продажбата на блокови и плочи без мостри, продавачот мора да го назначи нивното потекло, бојата и комерцијалниот назив.

Потеклото на блоковите и плочите се назначува според местото на наоѓалиштето на основниот суровински материјал.

Блоквите и плочите се распоредуваат според бојата: бела, црна, сива, сина, жолта, црвена, зелена и портокалова, а покрај тоа можат да бидат во основа единствени бои и проширени со разни нијанси на посветла или потемна боја. Според бојата блоковите и плочите можат да бидат и шарени (бречи).

Комерцијалниот назив го означува видот на производот познат на пазарот според своите особини.

Ако е во купопродавниот договор договорено потеклото и бојата на блоковите и плочите, купувачот не е должен да преземе исти производи од друго потекло и боја или мешани производи од разнo потекло и разни бои.

Ако во купопродавниот договор не е договорено потеклото или бојата, продавачот може во поглед на потеклото и бојата да ги испорача производите по сопствен избор.

IV. Категоризација, класификација и утврдување на квалитетот

5

Блоквите се распоредуваат и се продаваат и според нивната должина, по следните категории:

I	од 300 cm и повеќе
II	од 250 до 299 cm
III	од 200 до 249 cm
IV	од 150 до 199 cm
V	од 100 до 149 cm
VI	до 99 cm

6

Плочите се распоредуваат според нивната дебелина, и тоа: од 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 40 mm и над 40 mm дебелина.

7

Плочите се распоредуваат според фазите на нивната обработка, и тоа:

- зависно од обработката на рабовите:
 - сурови сечени (бичени, гатерирани), необработени (некантирани);
 - сурови сечени (бичени, гатерирани), обработени (кантирани);
- зависно од обработката на површината:
 - грубо брусени;
 - фино брусени;
 - полирани.

8

Блоквите и плочите се распоредуваат и нивната продажба се договара зависно од нивните природни карактеристики односно од структурата и компактоста, според следната класификација:

Група А (одбрана): структурата компактна, без пукнатини, не бара поправки и е лесна за обработка. Блоквите при разрежувањето мораат да дадат плочи во должината и широчината на блокот, чии видливи површини ќе бидат здрави и изедначени според бојата.

Група Б (добра): структурата компактна, без видливи пукнатини, со можни природни мани. Плочите можат да содржат по некоја напукнатина, која не смее да мине една третина од должината на најкраткиот раб на плочата. Плочите можат да покажуваат неизедначеност на бојата и се дозволуваат помали поправки.

Група Ц (употреблива): структурата некомпактна, пукнатини видливи. Дозволена неизедначеност на бојата. Со разрежување на ваков блок мораат да се добијат употребливи плочи чии пукнатини можат да одат од раб до раб со вештачки подобрувања.

Сите три групи се сметаат за еднакви според отпорноста и трајноста, без оглед на методите за поправка и обработка на нивните природни карактеристики односно структурата и компактоста.

9

Квалитетот на блоквите и плочите се утврдува според нивните физичко-механички и минерално-петрографски особини.

Утврдувањето на квалитетот на блоквите и плочите се врши со лабораториски испитување за што се издава писмен документ — сертификат.

10

Со физичко-механичко испитување се утврдува:

- 1) отпорноста на притисок во сува, во со вода заситена состојба и по 25 циклуси смрзнување;
- 2) отпорноста на свиткување;
- 3) отпорноста на абенење;
- 4) отпорноста на рабовите спрема удар;
- 5) вливана вода при нормален притисок и при притисок од 150 атмосфери;
- 6) отпорноста спрема смрзнување;
- 7) зафатнинската тежина;
- 8) специфичната тежина;
- 9) густината и порозноста.

11

Со минерално-петрографско испитување се утврдува:

- 1) минералниот состав;
- 2) структурата и текстурата;
- 3) степенот на свежината;
- 4) содржината на штетни состојки.

V. Толеранција

12

Дозволена отстапување од бруто-мери е — (минус) 3 cm за блоквите што се пофртно обликувани (со жичена пила). Отстапување од — (минус) 5 cm е за блоквите што се погрубо обликувани (со пневматични чекани или рачно).

Бруто мера значи мерење по сите димензии на сувор блок.

Покрај овие толеранции се дозволува отстапување на нето-мери ± 1 cm на сите три димензии односно 3% од вкупната кубатура.

Како нето-мера се смета мера кога ќе се одбијат горните толеранции од бруто-мерите. Мерењето на блоквите се врши по аритметична средина, ако купувачот не бара изречно мерењето да се врши по најкратката страна.

13

Кај сечени необработени плочи е дозволено отстапување на должина и широчина на секоја плоча од 2 до 3 cm од бруто-мерата. Бруто-мерата се зема како и кај блоквите (узанса 12).

Кај сечени обработени плочи е дозволено отстапување на должина и широчина на секоја плоча ± 1 cm, а за стандардизирани плочи важат одредбите на JUS B.B3.200.

Кај плочи дебели до 2,5 cm е дозволено отстапување $\pm 1,5$ mm, а кај плочи дебели над 2,5 cm е дозволено отстапување ± 2 mm, за секоја плоча.

14

Поради скриени структурни мани на блоквите и плочите од камен, мермер и гранит на домашниот и странскиот пазар, се смета оправдано до 5% толеранција од вкупната количина што е предмет на купопродажниот договор, ако суровината или полусуровината може делумно да се користи во производството, преработката или обработката. Ако се докаже дека суровината или полусуровината не може ниту делумно да се користи во производството, обработката и преработката, странките спогодбено ја определуваат вредноста на неупотребливиот материјал.

VI. Купопродажба по мостра

15

Купопродажба по мостра се врши исклучиво за со мострата да се покаже потеклото и просечниот — индикативен изглед (бојата) и структурата на материјалот.

Кај купување на блоквите и плочи по мостра, за мостра се зема и се испитува плоча во смисла на узансите 9 до 11.

Големината на мострата (плочата) е 10×15 cm, а дебелината 0,5 до 0,8 cm или 10×10 cm, а дебелината 1 cm.

Ако изгледот (бојата) и структурата на материјалот се единствени се зема една мостра.

Ако изгледот (бојата) и структурата на материјалот се различни се земаат 2 до 3 мостри за да се утврди просечниот — индикативен изглед (бојата) и структурата на материјалот (мостри за утврдување на просекот).

На грбот од мострата се става етикета потпишана од странките, или мострата што едната странка под свој печат ѝ ја предала на другата. На етикетата мора да се назначи: потеклото, бојата, комерцијалниот назив на мострата во смисла на узансата 5, називот (фирмата) на производителот, со назначување дека мострата треба да се смета индикативна односно со просечни природни карактеристики на материјалот според неговите особини во наоѓалиштето под нормални околности.

VII. Пресметување на цените

16

Пресметувањето на цените за блоквите и плочи се врши на тој начин што за основа се зема потеклото и бојата (узанса 4), класификацијата (узанса 8), кај блоквите и димензијата (узанса 5), а кај плочите и дебелината (узанса 6) и фазата на обработката (узанса 7).

Ако кај купопродажба на блоквите и плочи по мостра изгледот (бојата) и структурата на материјалот се различни, при пресметувањето на цената ќе се земе дека квалитетот на целокупната договорена количина му одговара на просечниот квалитет на мострите.

VIII. Транспорт и прием

17

Странката што обезбедува транспорт е должна блоквите и плочите да ги натовари во транспортно средство што е чисто и обезбедено од влага и сос-

тојки што би можеле да влијат штетно врз изгледот и квалитетот на блоковите и плочите.

18

Ако странките договориле купувачот да ги поднесува трошоците на превозот на блоковите и плочите, продавачот мора при испраќањето на стоките да постапи во сè со внимание на добар стопанственик.

19

Блоковите се поставуваат во транспортното средство со подметнување дрвени гредички со димензии $7,6 \times 4,8$ cm (JUS D.C1.041). Бројот и растојанието на гредичките зависи од должината на блокот, така што за блокови во должина до 150 cm треба да се постават две гредички, а за блокови во должина над 150 cm — три гредички. Гредичките со својата должина се поставуваат спрема широчината на блокот.

Плочите треба посебно да се обезбедат од превртување и удирање во рабовите, што би можело да уследи при маневрирање на транспортното средство.

20

Продавачот мора на товарниот лист да ја назначи тежината и бројот на испратените блокови и плочи. Кон товарниот лист продавачот мора да приложи спецификација на испратените блокови и плочи по категории, димензии и фази на обработка (узанси 5 до 8), со назначување на потеклото и бојата (узанса 4) и со наодите (узанса 15).

21

Странката што ги презема блоковите и плочите мора, иако е стоката продадена франко упатна станица, да ги вложи сите евентуални приговори кај превозникот, како во сопствен интерес така и во интерес на продавачот.

IX. Лом

22

Највисок дозволен лом при превозот на плочи е 3% од вкупно договорената количина.

X. Амбалажа

23

Блоковите не се пакуваат, а се испорачуваат според положбата што ја имал блокот во наоѓалиштето.

Ако е посебно договорено продавачот да обезбеди определено пакување на блоковите, тој има право трошоците на пакувањето да ги засмета во цената на стоката, а од купувачот не може да бара враќање на амбалажата

24

Плочите се пакуваат според потеклото, класификацијата и категоризацијата (узанси 6 до 8), со тоа полираните површини да бидат свртени една спрема друга во вертикална положба.

Пакувањето треба да се договори според JUS B.V3.200, и тоа:

- 1) сложени плочи во возило,
- 2) сложени плочи во везови,
- 3) плочи пакувани во летварици или сандаци.

XI. Складирање

25

Блоковите се складираат според положбата што ја имал блокот во наоѓалиштето, со тоа да е овозможен преглед на секој блок од 5 страни. Растојанието помеѓу складираните блокови треба да изнесува најмалку 60 cm.

Плочите се складираат вертикално, според потеклото и бојата односно категориите, димензиите и фазите на обработката, така што да се овозможени пристап и видливост. Брусени односно полирани површини на плочи треба да бидат свртени една спрема друга.

XII. Преодни одредби

26

Овие посебни узанси ќе се применуваат врз сите работи во прометот на блокови и плочи, што ќе бидат склучени по истекот на два месеца од денот на објавувањето на овие узанси.

Бр. 2315/19
19 декември 1966 година
Белград

Сојузна стопанска комора

Претседател,
Антон Боле, с. р.

Врховниот стопански суд на својата проширена општа седница одржана на 7 ноември 1966 година ги разгледа Посебните узанси за прометот на блокови и плочи од камен, мермер и гранит, донесени од Сојузната стопанска комора под бр. 2315/19 од 19 декември 1966 година, па во смисла на членот 33 став 3 од Законот за стопанските судови, а во врска со членот 19 ст. 4 и 5 од Основниот закон за единствените стопански комори и деловната соработка во стопанството, најде дека тие се согласни со Општите узанси за прометот со стоки и со важечките прописи.

Су-бр. 255/65
11 јануари 1967 година
Белград

Врховен стопански суд

Претседател,
Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за надоместоците на трошоците на сојузните пратеници за вршење на пратеничка функција, што е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРАТЕНИЧКА ФУНКЦИЈА

Во точката 2, на крајот на текстот, наместо точка се става запирка и се додаваат зборовите: „а ќе се применува од 1 јануари 1967 година.“

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 14 февруари 1967 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за зглобни синцири и синцирници, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗГЛОБНИ СИНЦИРИ И СИНЦИРНИЦИ

Називот на решението треба да гласи: „Решение за југословенските стандарди за зглобни синцири и синцирници за зглобни синцири“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 10 февруари 1967 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за транспортни ленти од гума и пластична маса, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/66, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ ОД ГУМА И ПЛАСТИЧНА МАСА

Во точката 1 под 2 во називот на југословенскиот стандард — JUS G.52.226 наместо зборовите: „Еластична отпорност“ треба да стои: „Електрична спроводливост“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 10 февруари 1967 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОРЕН И ОПОЛНОМОЩЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЈА

I

Се назначува Мирко Бениќ, амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Венецуела, за изворен и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Колумбија, со постојано седиште во Каракас.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 10

6 јануари 1967 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА

Се разрешува Воислав Бабиќ од должноста помошник секретар во сојузниот секретаријат за индустрија и трговија, поради одење на друга должност.

В. бр. 2

31 јануари 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Станболиќ, с. р.

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува Карло Форте од должноста помошник секретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, поради одење на нова должност во СР Словенија.

В. бр. 7

31 јануари 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Станболиќ, с. р.

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува Бранко Шекариќ од должноста помошник генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање со 31 декември 1966 година, поради одење во пензија.

В. бр. 8

31 јануари 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Станболиќ, с. р.

Врз основа на членот 32 од Основниот закон за јавното правобранителство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК СОЈУЗЕН ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

За заменик сојузен јавен правобранител се назначува др Мирко Бесаровиќ, раководител на секторот за работите спрема странство во Сојузното јавно правобранителство.

В. бр. 4

31 јануари 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Станболиќ, с. р.

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

За советник на сојузниот секретар во Сојузниот секретаријат за информации се назначува Јово Капичиќ, помоќник секретар во истиот секретаријат.

Б. бр. 6

31 јануари 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 19 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/63 и 11/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА УРЕДОТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА ВО ИНДУСТРИЈАТА ПОМЕГУ СФРЈ И УАР

За заменик директор на Уредот за економска соработка во индустријата помеѓу СФРЈ и УАР се именува Трајко Живковиќ, генерален директор на претпријатието „Руднап” од Белград.

Б. бр. 5

31 јануари 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
118. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слободен — — —	225
119. Одлука за измена на Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извоз — — — — —	225
120. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1967 година — — —	226
121. Одлука за користење на приходите што Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка ги остварува со вршење на своите услуги во 1967 година — — —	226
122. Одлука за Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1967 година за геолошко-рударски истражни работи — — — — —	226
123. Правилник за службената облека на работниците на царинската служба — — —	226
124. Правилник за мерките за заштита при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството — — —	228
125. Наредба за продажба и давање во закуп на граѓани и граѓански правни лица определени видови предмети што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка на стопанските организации — — — — —	229
126. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за определување на условите под кои стопанските организации можат да договораат производство и испорака на земјоделски производи со индивидуалните земјоделски производители — — —	229
127. Наредба за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластите во патничкиот сообраќај — — — — —	229
128. Одлука за враќање дел на посебниот кредит на деловните банки кај Народната банка на Југославија — — — — —	236
129. Решение за југословенските стандарди за водоводни и санитарни арматури — — —	236
130. Решение за југословенските стандарди за стакла за светилки — — — — —	236
131. Решение за југословенските стандарди за електрични сијалици — — — — —	236
132. Решение за југословенските стандарди за општи и основни стандарди од областа на електротехниката — — — — —	237
133. Решение за југословенските стандарди за колосечен прибор на горни строј — — —	237
134. Решение за југословенските стандарди за квачила и тегленици на железнички возила — — — — —	238
135. Решение за југословенските стандарди за електричен материјал — — — — —	238
136. Решение за дополнување на Решението за југословенските стандарди од областа на шумарството и дрвната индустрија — — —	239
137. Решение за измена на Решението за именување членови на општинските изборни комисији — — — — —	239
138. Решение за измени на Решението за именување членови на Посебната изборна комисија за раководење со определени работи во врска со спроведувањето на изборите во воените единици и воените установи — — — — —	239
139. Решение за определување денот за гласање на лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот рок односно на воена вежба и на членовите на посада на поморските и речните бродови на трговската морнарица за пратеници за Сојузниот собор на Сојузната скупштина — — —	240
140. Посебни узанси за прометот на блокови и плочи од камен, мермер и гранит — — —	240
Исправка на Одлуката за надоместоците на трошоците на сојузните пратеници за вршење на пратеничка функција — — —	242
Исправка на Решението за југословенските стандарди за зглобни синџири и синџирници — — — — —	242
Исправка на Решението за југословенските стандарди за транспортни ленти од гума и пластична маса — — — — —	243